

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за донесување на Предлог-Урбанистички план вон населено место Илинден за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени локалитет Карагач 2007-2017-64,78 ха општина Илинден со Арх. Број 07-433/2 од 22. 02. 2008 година.

Се прогласува Одлуката за донесување на Предлог-Урбанистички план вон населено место Илинден за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени локалитет Карагач 2007-2017-64,78 ха општина Илинден со Арх. Број 07-433/2 од 22. 02. 2008 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 22. 02. 2008 година.

Архив. Број 08-510/1
Од 25.02. 2008 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална Самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/2005 и 137/2007), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 22.02.2008 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за донесување на Предлог -Урбанистички план вон населено место Илинден за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени локалитет Карагач 2007-2017-64,78 ха општина Илинден

Член 1

Со оваа Одлука се врши донесување на Предлог -Урбанистички план вон населено место Илинден за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени локалитет Карагач 2007-2017-64,78 ха општина Илинден .

Член 2

Со донесувањето на Предлог -Урбанистички план вон населено место Илинден за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени локалитет Карагач 2007-2017-64,78 ха општина Илинден се опфаќа простор во површина од 64,66ха со следните граници на урбан опфат: на север оди по постоен одводен канал , на исток оди по постоен одводен канал, на југ оди по патен правец М4 скопје-Миладиновци и на запад оди по постоен локален пат и по постојната граница на Урбанистички план за село за населени места Илинден, Марино и дел од КО Кадино.

Намената на урбаното подрачје се предвидува да биде:

Г-Производство, дистрибуција и сервиси и

Б-Комерцијални и деловни намени

Член 3

Урбанистичкиот план е изработен од СТАН АРТ ДООЕЛ друштво за градежништво и проектирање трговија и услуги-Куманово со технички број 73/07 и содржи текстуален дел, графички дел и основни параметри за уредување на просторот.

Член 4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за текот на спроведување на јавната презентација, јавна анкета и стручна консултација на нацрт планот бр. 10-1670/22 од 20.12.2007 година.

Член 5

Урбанистичкиот план со сите негови делови се составен дел на оваа Одлука и истиот се чува и за негова реализација се грижи Одделението за Урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина на општина Илинден

Член 6

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх. Број 07-433/2
Од 22.02.2008 година

Совет на Општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за утврдување на Нацрт план Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за локалитет Ограѓа-општина Илинден изменување и дополнување 2007-2017 со Арх. Број 07-433/3 од 22. 02. 2008 година

Се прогласува Одлуката за утврдување на Нацрт план Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за локалитет Ограѓа-општина Илинден изменување и дополнување 2007-2017 со Арх. Број 07-433/3 од 22. 02. 2008 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 22. 02. 2008 година.

Архив. Број 08-510/2

Од 25.02. 2008 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Градоначалник

Жика Стојановски с.р.

Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална Самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/2005 и 137/2007), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 22.02.2008 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за утврдување на Нацрт план Урбанистички план за село
Илинден, Марино и дел од КО Кадино за локалитет
Ограѓа –општина Илинден изменување и дополнување 2007-2017

Член 1

Со оваа Одлука се врши утврдување на нацрт план-Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за локалитет Ограѓа општина Илинден изменување и дополнување 2007-2017

Член 2

Границата на планскиот опфат на урбанистичкиот план се движи:

- на север – улица 1
- на исток до КП 1213/1
- на југ новопланирана улица 3
- на запад новоланирана улица 2

Површината на планскиот опфат изнесува 5,97 ха

Земјиштето на подрачјето на планскиот опфат е неизградено земјиште со тенденција да с егради, заради повољностите кои ги дава локалитетот.

Со урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за локалитет Ограѓа општина Илинден изменување и дополнување 2007-2017 се предвидуваат зони со класа на намена:

- А - домување
- А3 - групно домување
- Б - комерцијални и деловни намени
- Б2 - големи трговски единици
- Б6 - простор за собири
- В - јавни институции
- В1 - образование и наука
- В2 - здравствени и социјални институции
- Д - зеленило и рекреација
- Д1 - парковско зеленило
- Д3 - спорт и рекреација

Член 3

Урбанистичкиот план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за локалитет Ограѓа – општина Илинден изменување и дополнување 2007-2017 со технички број 97/07 изработен е од Дрштвото за планирање, проектирање и инженеринг Простор ДОО Куманово.

Член 4

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Илинден.

Арх. Број 07-433/3

Од 22.02.2008 година

Совет на Општина Илинден

Претседател

Стевче Аврамовски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Решение за разрешување на член на Совет на Општина Илинден претставник во органите за управување во О.У. „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци со Арх. Број 07-433/4 од 22. 02. 2008 година.

Се прогласува Решение за разрешување на член на Советот на Општина Илинден во органите за управување во О.У. „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци со Арх. Број 07-433/4 од 22. 02. 2008 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 22.02.2008 година.

Архив. Број 08-510/3
Од 25.02. 2008 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Согласно член 36 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 05/02), член 57, член 96 став 3 од Законот за Основно образование (Сл. Весник на Р.М. бр. 63/04), Советот на Општина Илинден на сеницата одржана на ден 22.02.2008 година донесе:

РЕШЕНИЕ

**за разрешување на член
на Совет на Општина Илинден претставник
во органите за управување во О.У. „Браќа Миладиновци“**

Член 1

Се разрешува Сања Јакимовска претставник од советот на општина Илинден која учествуваше во работата на органите на управување во О.У. Браќа Миладиновци од с. Миладиновци.

Член 2

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Илинден.

Арх. Број 07-433/4
Од 22.02.2008 година

Совет на Општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Решение за именување на член на Советот на Општина Илинден во органите за управување во О.У. „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци со Арх. Број 07-433/5 од 22. 02. 2008 година .

Се прогласува Решение за именување на член на Советот на Општина Илинден во органите за управување во О.У. „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци со Арх.број 07-433/5 од 22. 02. 2008 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 22. 02. 2008 година.

Архив. Број 08-510/4
Од 25.02. 2008 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Согласно член 36 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 05/02), член 57 , член 96 став 3 од Законот за Основно образование (Сл. Весник на Р.М. бр. 63/04), Советот на Општина Илинден на сеницата одржана на ден 22.02.2008 година донесе:

РЕШЕНИЕ

за именување на член
на Совет на Општина Илинден
во органите за управување во О.У. „Браќа Миладиновци“

Член 1

Се именува членот на Совет Драге Серафимовски да учествува во работата на органите на управување во О.У. „Браќа Миладиновци“ од с. Миладиновци.

Член 2

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Илинден.

Арх. Број 07-433/4
Од 22.02.2008 година

Совет на Општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.

СОДРЖИНА

1. Решение за прогласување на Одлука за донесување на Предлог-Урбанистички план вон населено место Илинден за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени локалитет Карагач 2007-2017-64,78 ха општина Илинден.....стр.1
2. Одлука за донесување на Предлог-Урбанистички план вон населено место Илинден за производство, сервиси, комерцијални и деловни намени локалитет Карагач 2007-2017-64,78 ха општина Илинден.....стр.1
3. Решение за прогласување на Одлука за утврдување на Нацрт план Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за локалитет Ограѓа-општина Илинден изменување и дополнување 2007-2017.....стр.2
4. Одлука за утврдување на Нацрт план Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за локалитет Ограѓа-општина Илинден изменување и дополнување 2007-2017.стр.2
5. Решение за прогласување на Решение за разрешување на член на Советот на Општина Илинден во органите за управување во О.У. „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци.....стр.3
6. Решение за разрешување на член на Советот на Општина Илинден во органите за управување во О.У. „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци.....стр.3
7. Решение за прогласување на Решение за именување на член на Советот на Општина Илинден во органите за управување во О.У. „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци.....стр.4
8. Решение за именување на член на Советот на Општина Илинден во органите за управување во О.У. „Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци.....стр.4